

## **ВЕЛИГДЕН - РИМ – АВИОН**



### **06 Април (петок) СКОПЈЕ - РИМ**

Состанок на групата на скопскиот аеродром во 11:40 часот. Лет за Рим (W6 7757) во 13:40ч. Пристигнување во Рим во 15:25 часот. Трансфер до хотелот со попатно панорамско разгледување на градот: Виа Венето, Шпанските скали, Олтарот на мирот, плоштадот Венеција, Римскиот форум, Виа Дел Корсо, Колосеумот, мостовите на Тибар, црквата Св.Петар, Фонтаната Ди Треви... Сместување и слободно време за индивидуални активности. Ноќевање.

### **07 Април (сабота) РИМ - ВАТИКАН**

Појадок. Факултативна посета на Ватикан. Разглед на Сикстинската капела, Ватиканските музеи, црквата Св.Петар... По разгледот, препорачуваме прошетка преку Мостот на Ангелите до плоштадот Навона, познат и како уметничка четврт на Рим. Можност за краток одмор со уживање во вкусот на италијанското кафе. Посета на Пантеон, храмот на сите богови - денес најпознатата римска црква. Слободно попладне за индивидуални прошетки. Вечерта можност за вечера во национален ресторан со мени од италијанската кујна. Ноќевање.

### **08 Април (недела) РИМ - ТИВОЛИ**

Појадок. Факултативна посета на местото Тиволи. Прекрасната Villa D'Este и нејзината градина се наоѓаат на листата на светското културно наследство под заштита на UNESCO. Со импресивните петстотини фонтани, во ликот на нимфи, пештери, игри со вода и музика, претставува копиран модел на најпознатите Европски градини во маниристички и барок стил. Враќање во Рим. Слободно време за индивидуални активности и прошетки. Можност за пријатна прошетка (со метро) низ Рим, со посета на катедралната црква посветена на Св.Павле, како и на црквите Сан Џовани Латерано, Санта Марија Маџоре, Сан Пјетро ин Винколи, црквата Сан Клементе со капелата и гробот на Св. Кирил... Слободно време за индивидуални прошетки. Ноќевање.

## **09 Април (понеделник) РИМ - СКОПЈЕ**

Појадок. Напуштање на хотелот и слободно утро за индивидуални прошетки.  
Трансфер до аеродромот во Рим во 13:30 часот. Лет за Скопје (W6 7758) во 16:00ч.  
и пристигнување во 17:35 часот.

**Цена на аранжманот: 465 € (28.830,00 мкд)**  
**За уплати до 17.март: 450 € (27.900,00 мкд)**

### ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Авионски превоз: Скопје - Рим - Скопје (Wizz Air)
- Аеродромските такси во Скопје и Рим
- Организирани трансфери во Рим: аеродром - хотел - аеродром
- Сместување во хотел \*\*\*, на база 3 ноќевања со појадок
- Организиран панорамски разглед на Рим со водич
- Голема кабинска торба (55x40x23), максимум 10кг.
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

### ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Факултативни излети и посети:
- \* Посета на Ватикан со метро, резервација, слушалки, водич и влезница (45€)
- \* Посета на Тиволи со превоз, водич и влезница (55€)
- Патничко и здравствено осигурување (173 мкд)
- Пријавен багаж до 20кг. - информации во агенција
- Пријавен багаж до 32кг. - информации во агенција
- Доплата за 1/1 соба: 91€
- Турист. такса за градот Рим, во хотел \*\*\* е 4€, по лице на ден (наплата на рецепција)

### НАПОМЕНИ:

- За реализација на аранжманот, потребен е минимум од 20 патници
- За овој аранжман важат Општите услови за патување на агенцијата

---

**Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија**  
**Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk**